

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 став (7) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на xx септември 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Со ова решение престанува да важи Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-272/14 од 25 јуни 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.109/15), издадено на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз – извоз ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски, бр.Комплекс/Пелагонка 2-лам 2/1, Битола, за фотонапонската електроцентрала “СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ”.
2. Ова решение се доставува до Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 17 септември 2022 година.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз – извоз ДОО Битола е носител на Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-272/14 од 25 јуни 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.109/15) и Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-273/14 од 25 јуни 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.109/15).

Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз – извоз ДОО Битола, на 2 септември 2022 година, до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Барање за престанок на статус повластен производител УП1 08-272/14, со кое бара да му престане статусот на повластен производител согласно член 20, став (1), точка 2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

На 12 септември 2022 година Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз – извоз ДОО Битола, достави дополнување на барање за престанок на статусот на повластен производител со кое известува дека до Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ Скопје, доставило известување за раскинување на договор за откуп на електрична енергија произведена од повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија заклучно со 1 октомври 2022 година.

На 19 септември 2022 година МЕМО ДООЕЛ Скопје достави до Регулаторна комисија за енергетика Известување бр.10-3393/1 од 15 септември 2022 година, за раскинување на Договор за откуп на електрична енергија произведена од повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија од страна на ДПТУ СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со кое известува дека повластениот производител ДПТУ СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, еднострано го раскинува Договорот за откуп на електрична енергија бр.11-3483 од 8 јули 2015 година, согласно член 193 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија” бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/19), член 29 став (3) од Правилата за пазар на електрична енергија и член 19 од Договорот, заклучно со 1 октомври 2022 година во 24:00 часот.

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 23, став (4), од Правилникот за лиценци изготви Предлог решение за престанок на важење на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија. Предлог - решението, согласно Решение за свикување на подготвителна седница бр.02-xxx/1 од xx септември 2022 година, беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на 9 септември 2022 година. На подготвителната седница немаше забелешки по предлог - решението од страна на присутните.

Согласно член 23 став (1) точка 4 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа Регулаторната комисија за енергетика отпочнува постапка за одземање на статусот на повластен производител ако повластениот производител го раскине договорот за откуп на електрична енергија по повластени тарифи склучен со Операторот на пазар на електрична енергија.

Согласно член 23 став (7) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа Регулаторната комисија за енергетика донесува решение за престанок на решението за стекнување на статус на повластен производител и одлука за престанок на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-272/14
xx септември 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски